



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник на Општина Чашка Излегува по потреба	Број 3 година XXI 28.02.2017 година	БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК
---	--	-------------------------------

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

Соодветно на тоа, а врз основа на ОПЕЕ за во 2017 година се планира следното:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на годишен план за енергетска ефикасност на Општина Чашка за 2017 година

Се објавува, годишен план за енергетска ефикасност на Општина Чашка за 2017 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година.

Бр. 09- 217/4
23.02.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 132 став 3 од Законот за енергетика ("Службен Весник на РМ" број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 215/16, 6/16 и 53/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 22.02.2017 година го донесе следниот:

ГОДИШЕН ПЛАН за енергетска ефикасност на Општина Чашка за 2017 година

Образованиот сектор кој во Општина Чашка го сочинуваат основните училишта, завзема најголем дел во енергетскиот биланс на општината и во него може да се очекува најголем раст на потребата за енергија во иднина, следствено и наголем потенцијал за заштеди.

Во Програмата за енергетска ефикасност на Општина Чашка 2016-2018 ОПЕЕ е дадена препорака за имплементација на нови технологии за енергетски системи.

Активности и временски распоред во 2017

Проект/Активност	Корисник	финансиран од	Инвестиција (денари)	Очекувани резултати	2017			
					квартал на реализација			
- термофасада	Општинска зграда	сопствени средства	300.000,00	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија		x	x	
- Термостатски вентили	Општинска зграда	сопствени средства	15.000,00	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија		x	x	
- реконструкција на кров	Граѓански сервис центар	Донатори и сопствени средства	370.000,00	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија	x	x		
- топлинска изолација на таван	Граѓански сервис центар	Донатори и сопствени средства	45.000,00	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија	x	x		
- парцијална трмофасада	Граѓански сервис центар	Донатори и сопствени средства	150.000,00	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија	x	x		
- Топлинска изолација на таван	Интернат	Донатори и сопствени средства	21.000,00	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија		x	x	
- Термостатски вентили	Интернат	Донатори и сопствени средства	10.000,00	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија		x	x	
- Термостатски вентили	ПОУ „Тодор Јанев“, с. Мелница	Донатори и сопствени средства	10.000,00	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија		x	x	
- Топлинска изолација на таван	ПОУ „Тодор Јанев“, с. Мелница	Донатори и сопствени средства	80.000,00	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија		x	x	
- Термостатски вентили	ООУ „Петре Поп Арсов“, с. Богомила	Донатори и сопствени средства	10.000,00	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија		x	x	
- Модернизација на внатрешното осветлување	ПОУ „Петре Поп Арсов“, с. Ореше	Донатори и сопствени средства	3.000,00	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија		x	x	
- Термостатски вентили	ПОУ „Петре Поп Арсов“, с. Извор	Донатори и сопствени средства	10.000,00	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија		x	x	
- Топлинска изолација на таван	ООУ „Лирија“, с. Горно Јаболчиште	Донатори и сопствени средства	40.000,00	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија		x	x	
- Топлинска изолација на таван	ПОУ „Лирија“, с. Долно Јаболчиште	Донатори и сопствени средства	20.000,00	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија		x	x	
- Замена на прозори и врати	ЈПКД „Тополка“, Чашка	Донатори и сопствени средства	10.000,00	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија		x	x	
Парцијална замена со ЛЕД светилки	Улично осветлување	Донатори и сопствени средства	400.000,00	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија	x	x	x	x

Во 2017 година општината ќе се залага да обезбеди донаторски средства за реализација на што поголем дел од проектите за кои веќе има обезбедено проектни документи, со што ќе се придонесе за оставување на ОПЕЕ.

Бр. 08- 185/5
22.02.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на годишна програма во областа на спортот и здруженија на граѓани на Општина Чашка за 2016 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за реализација на годишна програма во областа на спортот и здруженија на граѓани на Општина Чашка за 2016 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година.

Бр. 09- 217/16
23.02.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 22.02.2017 година донесе :

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на извештај за реализација на годишна програма во областа на спортот и здруженија на граѓани на Општина Чашка за 2016 година

член 1

Се усвојува Извештајот за реализација на годишната програма во областа на спортот и здруженија на граѓани на Општина Чашка за 2016 година.

член 2

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 185/20
22.02.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на годишната програма во областа на културата на Општина Чашка за 2016 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за реализација на годишната програма во областа на културата на Општина Чашка за 2016 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година.

Бр. 09- 217/15
23.02.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 22.02.2017 година донесе :

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на годишната програма во областа на културата на Општина Чашка за 2016 година

член 1

Се усвојува Извештајот за реализација на годишната програма во областа на културата на Општина Чашка за 2016 година.

член 2

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 185/19
22.02.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програма за управување со отпад на територијата на Општина Чашка за 2016 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програма за управување со отпад на територијата на Општина Чашка за 2016 година, што

Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година.

Бр. 09- 217/14
23.02.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 22.02.2017 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на програма за управување со отпад на територијата на Општина Чашка за 2016 година

член 1

Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за управување со отпад на територијата на Општина Чашка за 2016 година.

член 2

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 185/18
22.02.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програма за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Чашка за 2016 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програма за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Чашка за 2016 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година.

Бр. 09- 217/13
23.02.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 22.02.2017 година донесе :

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на програмата за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Чашка за 2016 година

член 1

Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Чашка за 2016 година.

член 2

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 185/17
22.02.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за работата на ЈКПД Тополка – Чашка за период од 01.01.2016 до 31.12. 2016 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за работата на ЈКПД Тополка – Чашка за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година.

Бр. 09- 217/12
23.02.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 22.02.2017 година донесе :

ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на Извештај за работата на ЈКПД
Тополка – Чашка за период од 01.01.2016 до
31.12.2016 година**

член 1

Се усвојува Извештајот за работата на ЈКПД Тополка – Чашка за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година.

член 2

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 185/16
22.02.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Заклучок за усвојување на
извештај за реализација на програмата за
дезинфекција, дезинсекција и дератизација и
мерки за заштита на животни во Општина Чашка
за 2016 година**

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програмата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација и мерки за заштита на животни Општина Чашка за 2016 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година.

Бр. 09- 217/11
23.02.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М" бр.5/02),

Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 22.02.2017 година донесе :

ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на Извештај за реализација на
програмата за дезинфекција, дезинсекција и
дератизација и мерки за заштита на животни во
Општина Чашка за 2016 година**

член 1

Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација и мерки за заштита на животни во Општина Чашка за 2016 година.

член 2

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 185/15
22.02.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Заклучок за усвојување на
извештај за реализација на програмата за
спроведување на општи мерки за заштита на
населението од заразни болести за 2016 година**

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2016 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година.

Бр. 09- 217/10
23.02.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 22.02.2017 година донесе :

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2016 година

член 1

Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2016 година.

член 2

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 185/14
22.02.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Чашка во областа на социјалната заштита во 2016 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Чашка во областа на социјалната заштита во 2016 година , што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година.

Бр. 09- 217/9
23.02.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 22.02.2017 година донесе :

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Чашка во областа на социјалната заштита во 2016 година

член 1

Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина Чашка во областа на социјалната заштита во 2016 година.

член 2

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 185/13
22.02.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за развој на информатичко – комуникациски технологии на Општина Чашка за 2016 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за развој на информатичко – комуникациски технологии на Општина Чашка за 2016 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година.

Бр. 09- 217/8
23.02.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 22.02.2017 година донесе :

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за развој на информатичко – комуникациски технологии на Општина Чашка за 2016 година

член 1

Се усвојува Извештајот за развој на информатичко – комуникациски технологии на Општина Чашка за 2016 година.

член 2

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 185/12
22.02.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на годишна програма за јавно осветлување на Општина Чашка за 2016 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за реализација на годишна програма за јавно осветлување на Општина Чашка за 2016 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година.

Бр. 09- 217/7
23.02.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 22.02.2017 година донесе :

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на годишна програма за јавно осветлување на Општина Чашка за 2016 година

член 1

Се усвојува Извештајот за реализација на годишната програма за јавно осветлување на Општина Чашка за 2016 година.

член 2

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 185/11
22.02.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на годишната програма на активностите на Општина Чашка во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) за 2016 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за реализација на годишната програма на активностите на Општина Чашка во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) за 2016 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година.

Бр. 09- 217/17
23.02.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 22.02.2017 година донесе :

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на Годишна програма на активностите на Општина Чашка во областа на Локалниот економски развој (ЛЕР) за 2016 година

член 1

Се усвојува Извештајот за реализација на Годишна програма на активностите на Општина Чашка во областа на Локалниот економски развој (ЛЕР) за 2016 година.

член 2

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 185/10
22.02.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програмата за изработка на урбанистички планови за селата во Општина Чашка за 2016 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програмата за изработка на урбанистички планови за селата во Општина Чашка за 2016 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година.

Бр. 09- 217/6
23.02.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 22.02.2017 година донесе :

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на програмата за изработка на урбанистички планови за селата во Општина Чашка за 2016 година

член 1

Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за изработка на урбанистички планови за селата во Општина Чашка за 2016 година.

член 2

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 185/9
22.02.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за работата на Советот на Општина Чашка за 2016 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за работата на Советот на Општина Чашка за 2016 година , што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година.

Бр. 09- 217/5
23.02.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 22.02.2017 година донесе :

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за работата на Советот на Општина Чашка за 2016 година

член 1

Се усвојува Извештајот за работата на советот на Општина Чашка за 2016 година.

член 2

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 185/8
22.02.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализирани активности во Општина Чашка од областа на енергетската ефикасност во 2016 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за реализирани активности во Општина Чашка од областа на енергетската ефикасност во 2016 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година.

Бр. 09- 217/18
23.02.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 22.02.2017 година донесе :

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализирани активности во Општина Чашка од областа на енергетската ефикасност во 2016 година

член 1

Се усвојува Извештај за реализирани активности во Општина Чашка од областа на енергетската ефикасност во 2016 година.

член 2

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 185/7
22.02.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2016 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2016 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година.

Бр. 09- 217/3
23.02.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 22.02.2017 година донесе :

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2016 година

член 1

Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2016 година.

член 2

Овој заклучок влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 185/4
22.02.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување на
финансиски средства на Реџеп Чолакоски од
с.Мелница

Се објавува, Решение за одобрување на финансиски средства на Реџеп Чолакоски од с.Мелница, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година.

Бр. 09- 217/2
23.02.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр 5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 22.02.2017 донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства на Реџеп
Чолакоски од с.Мелница

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето на Реџеп Чолакоски од с.Мелница, за финансиски средства во висина од 8.000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2016 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08- 185/6
22.02.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

СОДРЖИНА

1. Заклучок за објавување на годишен план за енергетска ефикасност на Општина Чашка за 2017 година
2. Годишен план за енергетска ефикасност на Општина Чашка за 2017 година
3. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на годишна програма во областа на спортот и здруженија на граѓани на Општина Чашка за 2016 година
4. Заклучок за усвојување на извештај за реализација на годишна програма во областа на спортот и здруженија на граѓани на Општина Чашка за 2016 година
5. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на годишната програма во областа на културата на Општина Чашка за 2016 година
6. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на годишната програма во областа на културата на Општина Чашка за 2016 година
7. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програма за управување со отпад на територијата на Општина Чашка за 2016 година
8. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на програма за управување со отпад на територијата на Општина Чашка за 2016 година
9. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програма за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Чашка за 2016 година
10. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на програмата за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Чашка за 2016 година
11. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за работата на ЈКПД Тополка – Чашка за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година
12. Заклучок за усвојување на Извештај за работата на ЈКПД Тополка – Чашка за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година
13. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програмата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација и мерки за заштита на животни во Општина Чашка за 2016 година
14. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на програмата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација и мерки за заштита на животни во Општина Чашка за 2016 година
15. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2016 година
16. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2016 година
17. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Чашка во областа на социјалната заштита во 2016 година
18. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Чашка во областа на социјалната заштита во 2016 година
19. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за развој на информатичко – комуникациски технологии на Општина Чашка за 2016 година
20. Заклучок за усвојување на Извештај за развој на информатичко – комуникациски технологии на Општина Чашка за 2016 година
21. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на годишна програма за јавно осветлување на Општина Чашка за 2016 година
22. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на годишна програма за јавно осветлување на Општина Чашка за 2016 година
23. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на годишната програма на активностите на Општина Чашка во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) за 2016 година

24. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Годишна програма на активностите на Општина Чашка во областа на Локалниот економски развој (ЛЕР) за 2016 година
25. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програмата за изработка на урбанистички планови за селата во Општина Чашка за 2016 година
26. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на програмата за изработка на урбанистички планови за селата во Општина Чашка за 2016 година
27. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за работата на Советот на Општина Чашка за 2016 година
28. Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Советот на Општина Чашка за 2016 година
29. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализирани активности во Општина Чашка од областа на енергетската ефикасност во 2016 година
30. Заклучок за усвојување на Извештај за реализирани активности во Општина Чашка од областа на енергетската ефикасност во 2016 година
31. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2016 година
32. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2016 година
33. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства на Реџеп Чолакоски од с.Мелница
34. Решение за одобрување на финансиски средства на Реџеп Чолакоски од с.Мелница

**Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник: Далибор Таневски
Техничка обработка: Димче Ангелов**